



Инженерска институција на Македонија е асоцијација на здруженија на инженери и стручни сојузи. Таа е непрофитна, невладина и вонпартиска организација на волонтери што ги здружува сите профили на инженери во Република Македонија за нивна соработка, размена на идеи и знаења.

По повод 70 години од основањето на Инженерска институција на Македонија, како стручно и научно-истражувачка организација, нејзините членки ја донесуваат следнава:

## ДЕКЛАРАЦИЈА

за заедничко дејствување во стимулирање и координирање на развојот на науката и новите технологии во сите инженерски дисциплини

Со потпишување на ДЕКЛАРАЦИЈАТА, членките на Инженерска институција на Македонија, согласно своите потреби и можности, се обврзуваат да:

- дејствуваат согласно стратешките интереси на членовите и за инженерската интелигенција во целост;
- го стимулираат и координираат работењето и развојот на членките во подрачјата на својата дејност;
- ја промовираат инженерската професија;
- го поттикнуваат и помагаат пренесувањето и примената на нови научни знаења во областите на инженерството, како и подобрување на иновативната мисла и претприемништвото кај инженерите;
- градат заеднички ставови и предлагаат политики за образованието на инженерите согласно европските стандарди;
- предлагаат политики за препознатливост на инженерските компетенции што овозможува рамноправен статус на меѓународно ниво;
- ги спојуваат идеите и ставовите на инженерите практичари и инженерите научници и иницираат проекти за подобрување на околината во која живееме;
- ја подобрат улогата на инженерите во општеството и создаваат услови за квалитетен инженерски подмладок;
- ги поддржуваат и наградуваат најдобрите дипломирани инженери во Република Македонија;
- го поттикнуваат професионалното усовршување на младите инженери;
- фаворизираат концепт на мултидисциплинарна соработка во новите технологии;
- градат меѓународна соработка со слични институции;
- соработуваат со стопанството за да се обезбеди технолошки развој на Република Македонија;
- соработуваат со високообразовни и научни институции за зголемување на научната препознатливост во светски размери.

Скопје, 21.10.2016

Асоцијација на здруженија на инженери  
- Инженерска институција на Македонија

Претседател

Асоцијација за информатички  
комуникациски технологии - ИК-АКТ

Претседател

Асоцијација на архитекти на Македонија  
- ААМ

Претседател

Друштво за геотехника на РМ

Претседател

Друштво за патишта на РМ

Претседател

Друштво на градежните конструктори на  
Македонија - ДГКМ

Претседател

Здружение за водород

Претседател

Здружение за електроника,  
телекомуникации, автоматика и  
информатика на Македонија - ЕТАИ

Претседател

Здружение за истражување и развој –  
Институт за гасна техника од Скопје - ИГАС

Претседател

Здружение за наноматеријали и  
нанотехнологији НАНОМАК - Скопје

Претседател

Здружение за унапредување на  
заварувањето - Заварување Македонија

Претседател

Здружение на енергетичари на Македонија -  
ЗЕМАК

Претседател

Здружение на инженери по физика

Претседател

Здружение на металурзите на Македонија

Претседател

Здружение на рударските и геолошките  
инженери на Македонија

Претседател

Здружение на сообраќајни инженери на  
Македонија

Претседател

МАК ЗЕЕПУ - Македонско здружение за  
енергетика, електроника, погони и  
управување

Претседател

Сојуз на градежни инженери на Македонија

Претседател

Сојуз на хемичари и технолози на  
Македонија - СХТМ

Претседател

ФУЕЛ - Центар за истражување и развој на  
горива, мазива и мотори

Претседател

Хортикултурно здружение

Претседател



**Инженерска институција на Македонија**  
Даме Груев 14а, 1000 Скопје, Македонија  
Телефон: +389 2 3229 040"  
Факс: +389 2 3296 266  
[imi@engineer.org.mk](mailto:imi@engineer.org.mk)  
[www.engineer.org.mk/](http://www.engineer.org.mk/)